



# USAID

ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД

## РЕЗУЛТАТИ ОД ПАРТНЕРСТВОТО НА ОПШТИНАТА СО ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА РЕСУРСИТЕ

### СВЕТИ НИКОЛЕ

Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите (2021-2026) им помага на единиците на локалните самоуправи да ги зголемат приходите од сопствени извори, да обезбедат поголемо надворешно финансирање, да ја зголемат стапката на реализација на буџетот и да го унапредат извршувањето на децентрализираните надлежности.

Свети Николе беше една од општините од првата група на 15-те партнер општини кои соработуваа со Проектот од мај 2021 година до декември 2022 година. Како резултат на 18 месечното партнерство и добиената техничка поддршка, со Општина Свети Николе се остварени следните резултати:

- Зголемена наплата на приходи од сопствени извори за 1% и зголемена наплата на данокот на имот за 24,09%,
- **Подготвен Извештај со препораки** за подобрување на организациските капацитети за администрирање на локалните даноци,
- Зголемен капацитет на даночното одделение за **ажурирање на базата на податоци за данок на имот**,
- Информирање на даночните обврзници за плаќањето на данокот на имот, преку едукативната кампања **“Мој данок за мојата општина”** објавена на веб-страницата на Општината на следниот линк: <https://svetinicole.gov.mk/mojot-danok/>,
- Подготвена и усвоена **Процедура за поделба на должностите во процесот на трошење на буџетските расходи**,
- Подобрена **активна транспарентност во 2022<sup>2</sup>** година која изнесува 82,9 % (од можни 100 %) со што Општина Свети Николе се наоѓа во групата институции со **“многу добра”** активна транспарентност во однос на 2021 кога изнесувала 72,2%,
- Подобрување на Индексот за **буџетската транспарентност** за 2021-2022 кој изнесува 14



**Пакетот на прилагодена Техничка помош на Општина Свети Николе вклучуваше 22 активности насочени кон:**

- ✓ унапредување на капацитетите за диверзификација, планирање и наплата на приходите од сопствени извори преку учество на: обуки на работно место, менторски средби, тематски форуми и јавни настани,
- ✓ надградување на софтверот за данок на имот со дополнителни оперативни модули,
- ✓ подобрување на капацитети за подготовка на успешни апликации за проекти согласно [Прирачникот за подготовка и спроведување на проекти во единиците на локалната самоуправа во 7 чекори](#), менторски средби, учество на работилници и обуки,
- ✓ унапредување на буџетското планирање и извршување и родово одговорно буџетирање согласно [Прирачникот за буџетирање во ЕЛС во 7 чекори](#), менторски средби, работилници и обуки,
- ✓ унапредување на внатрешната ревизија согласно [Водичот за внатрешна ревизија](#)
- ✓ стекнато основно знаење за мерењето на успешноста во управувањето со јавните финансии, согласно претходно утврдени индикатори,
- ✓ унапредување на транспарентноста на локално ниво согласно [Кодексот за транспарентност на локално ниво](#), и
- ✓ придобивки од користење на иновативни дигитални алатки за граѓанско учество.

<sup>1</sup> Според методологијата за известување на Проектот која е на фискално ниво, т.е. од 1 октомври 2021 до 30 септември 2022.

<sup>2</sup> Според методологијата на Центарот за граѓански комуникации

(од можни 16) индексни поени во споредба со 2020-2021, кога изнесувал 12,

- **Даночната транспарентност** на Општина Свети Николе за 2021-2022 изнесува 45% (од можни 100 %) и нема промени во однос на 2020-2021,
- Подготвен и јавно објавен **Граѓански буџет за 2022** на веб-страницата на Општината <https://svetnikole.gov.mk/graganski-budhet/>
- Зголемен капацитет на одделението за Локален Економски Развој за подготовка на проектни апликации и соработка со приватниот сектор,
- Изработена **Урбана ревизија за општина Свети Николе** согласно Методологијата за Урбанистичката Ревизија,
- Изработен извештај за управувањето со општинските јавните финансии со препораки за подобрување согласно претходно утврдени индикатори за мерење на успешноста.

**Пакетот на прилагодена Техничка помош** на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите вклучуваше и изработка на следниве документи кои им беа дадени на партнер општините за понатамошно користење:

- [ПРИРАЧНИК за подготовка и спроведување на проекти во единиците на локалната самоуправа во 7 чекори](#)
- [ПРИРАЧНИК за буџетирање во единиците на локалната самоуправа во 7 чекори](#)
- [ВОДИЧ со добри практики за внатрешната ревизија во општините](#)
- [КОДЕКС за транспарентност на локално ниво](#)
- [ПРИРАЧНИК за постапување на единиците на локалната самоуправа во услови на финансиска нестабилност](#)
- [ИЗВЕШТАЈ за фискална транспарентност кај општините-буџетска и даночна транспарентност](#)
- [МЕТОДОЛОГИЈА за урбанистичката ревизија](#)
- [ПРИРАЧНИК за општинската администрација за транспарентност во јавните финансии: фискална, буџетска и даночна транспарентност](#)

